

ПЕНЗИОНЕРСКИ виџици

НОВА МАКЕДОНИЈА

Број 32,
Четврток,
11.9.2014

СЗПМ

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

СПОРТСКА ПЕНЗИОНЕРСКА ОЛИМПИЈАДА 2014 ВО ТЕТОВО

Највозрасните покажаа како се сакаат спортот и државата

И оваа година, четврти пат, победија натпреварувачите од ЗП-Охрид и Дебрца. Во нивните раце и овој пат се најде сјајниот пехар, чиј сјај беше зголемен од насмевките и од радоста на победниците. Втори по број на бодови беа кумановци, трети прилепчани и четврти домаќините, пензионерите-натпреварувачи од ЗП-Тетово

Калина Сливовска-Андонова



Вие сте ја граделе оваа земја и ние помладите генерации има што да научиме од вас, истакна министерот Диме Спасов

Во Тетово, на 6 септември, во кругот на гигантот на текстилната индустрија на Македонија „Тетекс“, своето знаење, вештина и издржливост ги манифестираа 400 спортисти-пензионери во 11 дисциплини во машка и во женска конкуренција, како прваци на осумте регионални спортски натпревари. Две причини има за тоа зошто овие натпревари се нарекуваат Спортска пензионерска олимпијада. Првата причина е големата масовност. На регионалните натпревари учествуваа 1.714 пензионери. Втората причина е бидејќи на овие натпревари се постигнуваат солидни спортски резултати иако натпреварувачите се во поодминати години, во третата животна доба.

На оваа значајна и масовна манифестација прв на присутните им се обрати и им посака добредојде претседателот на собранието на ЗП-Тетово, Гојко Ефтоски.

- Во претходните, 18-ти Републички пензионерски спортски натпревари, тетовските пензионери осум пати беа колективни победници и спаѓаат меѓу иницијаторите за организирање вакви натпревари во рамките на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија.

Меѓутоа, првпат оваа година, здружението на пензионери од Тетово е домаќин на натпревари на државно ниво. Придонесот на тетовските пензионери е и во тоа што тие го пренесоа спортскиот дух во сите пензионерски средини, а тоа резултира со услови да се создава сè по силна конкуренција - истакна Ефтоски.

На присутните гости и пензионери на албански јазик им се обрати и ги поздрави Шабан Азизи, претседател на извршниот одбор на ЗП-Тетово.

- Градот-домаќин, Тетово, е мултиетничка средина. Во него живеат Македонци, Албанци, Турци, Роми, Срби, Бошњаци и други што го развиваат градот и градат заеднички живот. Така е и во здружението на пензионери. Тетово има богато историско и културно минато, вековна традиција на заеднички живот, што го прави различен од сите други, но и привлечен за секој добронамерник.

По него претставникот од општината Амет Казими, раководител на секторот за јавни дејности, на албански и на македонски, им ги пренесе поздравите на присутните од градоначалничката на Тетово, Теута Арифџи, како и ветувањето дека општината и понатаму ќе ја

продолжи успешната соработка со најстарите жители во градот и на натпреварувачите им посака успех, а на присутните убаво да се чувствуваат во градот под Шара.

- Задоволство е да се биде со вас на оваа ваша најголема пензионерска спортска олимпијада, бидејќи вие им давате пример на помладите генерации како треба да се негуваат спортските активности и дека годините воопшто не се пречка за да се има здрав спортски дух - рече во своето обраќање Казими.

Во име на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, како што е најголемата, невладинска, невладинска и мултиетничка асоцијација позната во нашата држава, но сè повеќе и во Европа, на присутните им се обрати претседателот на сојузот, Драги Аргировски.

- Драги гости, пријатели на пензионерската популација, дозволете ми најпрвин во името на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и во мое лично име на министерот за труд и социјална политика Диме Спасов искрено да му го честитам повторниот избор на оваа многу значајна функција и да се заблагодарам за прифаќањето да биде покровител и свечено да ја прогласи за отворена оваа наша најголема пензионерска спортска манифестација. И во оваа свечена пригода не може а да не се истакне дека со министерот Спасов, а со тоа и со Владата на Република Македонија, имаме многу успешна соработка во интерес на сите пензионери во нашата држава - истакна Аргировски.

Тој додаде дека оваа најголема спортска пензионерска манифестација во нашата земја се одржува по повод 8 Септември, Денот на независноста на Република Македонија, и 20 Септември, Денот на пензионерите на Македонија.

Пензионерите со посебен пиетет и восхит ја дочекуваат 23-годишнината од осамостојувањето на државата, а со нова светлина ја одбележуваат и 68-годишнината од зародокот на пензионерско-

то организирање во нашата земја. Во изминатите години СЗПМ значително придонесе многубројното членство благодарено и точно да биде информирано, да ги афирмира своите проблеми и постигнувања, а со тоа да ги анимира јавноста и државата за заштита и унапредување на правата од пензиското и здравственото осигурување, за подобрување на стандардот и за создавање услови за активно и достоинствено стареење. На тој факт укажува и оваа пензионерска олимпијада на која со сигурност може да се очекуваат нови добри резултати, а особено на полето на меѓусебното дружење, на ширењето на пријателствата и соживотот, што е наш императив и една од главните цели и приоритети. Пензионерската спортска олимпијада не е само натпревар и покажување на психофизичките можности на припадниците на третата доба, таа е празник и гордост за секој учесник, но и за сите пензионери, нагласи Аргировски.

По првиот човек на пензионерската организација, на присутните им се обрати министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој го истакна задоволството од соработката со СЗПМ и

наедно ги наброја сите проекти, како што се бесплатно болничко лекување, климатско-банска рекреација, бесплатен превоз со железница, воведување викенд-туризам за пензионерите и други, кои се преземени од страна на Владата за животот на пензионерите да биде што поквалитетен и подостоинствен.

- Вие сте ја граделе оваа земја и ние помладите генерации има што да научиме од вас. Пензионерите се главна алка во општеството и приоритет на Владата. Досега беа преземени многу проекти, а во иднина ќе бидат реализирани и уште многу нови. Пензиите ќе бидат редовни и зголемени во 2015 година, бидејќи Владата секогаш се труди да ги оствари своите ветувања. Задоволство е да се биде меѓу вас. Ви пожелувам уште многу вакви дружења и манифестации и наедно ви го честитам 20 Септември, Денот на пензионерите во Република Македонија. Да сте живи и здрави - истакна министерот Спасов.

Потоа тој и претседателот Аргировски ги прогласија за отворени 19-тите Републички пензионерски спортски натпревари.

Откако ги слушнаа сите обраќања, кои беа проследени со аплаузи од над илјада пензионери, пензионерите-натпреварувачи се упатија по терените и локациите каде што се одвиваа натпреварите во 11 дисциплини. Натпреварите почнаа, а тие се натпреваруваа давајќи сè од себе за да постигнат што подобри резултати за своето здружение, но и за себе лично.

На крајот, како и секогаш, победија најдобрите и најподготвените.

И оваа година, четврти пат, победија натпреварувачите од ЗП-Охрид и Дебрца. Во нивните раце и овој пат се најде сјајниот пехар, чиј сјај беше зголемен од насмевките и радоста на победниците. Втори по број на бодови беа кумановци, трети прилепчани и четврти домаќините, пензионерите-натпреварувачи од ЗП-Тетово.

Крајот на Спортската олимпијада 2014 во Тетово беше одбележан со македонска и албанска музика и песна и со заеднички ора.



ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ

Свечено пуштен новоизградениот пензионерски клуб во Штип

Цвета Спасикова

Пред големиот христијански празник Вознесение на Пресвета Богородица свечено беше пуштен новоизградениот пензионерски клуб за околу 200 пензионери во приградската населба Три Чешми, која се наоѓа на самиот излез од Штип.

На свеченоста присуствуваа првиот човек на СЗПМ, претседателот Драги Аргировски, претседатели на повеќе здруженија на пензионери и граѓани и членови на штипското здружение. Градоначалникот Илчо Захаријев поради неодојливи обврски подоцна се придружи на свеченоста, им посака на пензионерите уште многу вакви успеси, а во најскоро време и долгоочекуваниот дом на пензионери и стари лица да почне со градба, бидејќи таков објект му е неопходен на градот под Исарот.

На свеченото отворање зборуваа и претседателот на ЗП-Штип и Карбинци Михаил Василев, кој истакна дека овој пензионерски клуб се изгради од пензионерски средства и ќе биде во трајна сопственост на пензионерите од Штип.

- Ние како здружение сакаме да има клубови секаде каде што има услови за тоа, а особено во приградските и руралните средини, бидејќи тие не се во можност да доаѓаат постојано во градот. Преку овие клубови се вршат едукација, дружење и други активности од интерес на пензионерите.

Потоа пред присутните зборуваа претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој изрази задоволство што секојдневно се градат и пуштаат во употреба вакви објекти, кои служат за подобрување на условите на животот на пензионерите.

- Познато е дека речиси третина од населението е во третата доба и затоа должни сме да им создадеме услови за достоинствена старост.

Тој се осврна и на добрата соработка на Сојузот со ЗП-Штип. Домаќинот на овој пензионерски клуб Никола Иванов-Аспарух не го криеше задоволството дека идејата се преточи во реалност и дека пензионерите конечно имаат катче каде што ќе се дружат со кафе и со чај, ќе гледаат телевизија, ќе играат шах и домино и ќе се подготвуваат за своите активности.



„ПОДЕМ И ПАД“ - НОВА КНИГА НА ПРОФ. Д-Р ЛУБЕН ПОПОСКИ

Временски летопис на Тутунскиот комбинат од Прилеп

Цветанка Илиева

Проф. д-р Љубен Попоски е роден во Прилеп во 1937 година. Основно образование и гимназија завршил во родниот град, а Економски факултет во Скопје. Тој е познат стопанственик во Прилеп, поранешен директор на Цигарната фабрика и директор на Институтот за тутун-Прилеп. Во 1976 год. е избран за наставник на Економскиот факултет-Прилеп по предметот истражување на пазарот и цените. Како наставник е активен до 1986 год. Во 1983 год. на Економскиот факултет во Скопје станува магистер на економски науки, а во 1990 год. докторира на Земјоделскиот факултет во Белград на Катедрата за агро-економија и се стекнува со звање доктор по агро-економски науки. Во научно-стручната работа има издадено и објавено над 60 стручни и научни труда, а носител и учесник е на 13 инвестициски програми. Има учествено на меѓународни симпозиуми и на димпозиуми во поранешна СФРЈ. Во текот на годините активно придонесува за развојот на науката и е актуелен претседател на Друштвото за наука и уметност-Прилеп. За својата работа и достигнувања има добиено повеќе високи признанија, меѓу кои сребрена и златна плакета за посебни заслуги во уна-



стенцијално и животно поврзани, го заслужуваат тоа.

Како автор, вели проф. Попоски, чувствувам лична и професионална одговорност кон комбинатот, затоа што тој за мене и за многу други луѓе значеше не само животна егзистенција, туку стручно и научно усовршување, наша иднина. Од комбинатот произлегоа видни раководители, кои управуваа со нашиот град, како и директори на претпријатија, кои во овој период израснаа и станаа носители на невиден економски пораст на Прилеп. Се создаде таков индустриски потенцијал, кој вработуваше над 24.000 луѓе и обезбедуваше нивна економска и социјална егзистенција. Комбинатот го заслужува тоа, бидејќи од обична

предувањето на научно-истражувачката работа, за унапредувањето на тутунското стопанство и многу други.

Во овие пензионерски години, проф. д-р Љубен Попоски ја создаде оваа вредна книга, затоа што, како што самиот вели, ова е потребно затоа што памтењето со време бледее, а напишаното останува. Генерациите што биле вработени во комбинатот, граѓаните што биле егзи-

откупна станица кон крајот на 19 век прерасна во вистинска компанија, скоро 120 год. препознатлива во Прилеп и пошироко.

„Подем и пад“ е навистина книга во која е опфатена развојната историја на комбинатот, преку едноставно раскажаната приказна проследена со соодветни аргументи, индикации, анализи и автентични кажувања на неговите современици, кои работеле или сè уште работат во комбинатот.

СРЕДБА СО СЛАВКА АРСОВА, ПИСАТЕЛКА ЗА ДЕЦА И ЗА МЛАДИ

Творењето е мотив да се живее

Перо Миленкоски

Убавиот збор, пишан или изговорен, има волшебна моќ. Луѓето што живеат за зборот и од зборот се духовно богати. Литературата како уметност на зборот ги инспирира да проникнуваат во творештвото на другите, но и самите да создаваат нешто ново. Желбата својата љубов кон литературата да им ја пренесуваат на младите ги мотивира да ги упатуваат во светот на книгите и творештвото. Таков е случајот и со Славка Арсова, дипломирана професорка по македонски јазик и литература, поетеса и писателка за деца и млади, членка на Друштвото на писатели на Македонија, пензионерка од Скопје. Со неа разговаравме по повод објавувањето на нејзиниот најнов роман „Мобилките пред пештерата“ со фантастичка тематика.

Вие целиот свој професионален живот им го посветивте на младите генерации. Кога и како се роди кај вас љубовта кон нив?

- Да, точно е. Целиот професиона-

лен живот им го посветив на младите. Рано сфатив дека нема поблагодарна работа од воспитно-образовната. Се разбира, и поодговорна. Не е лесно да воспитуваш, образоваш и да градиш зрел граѓанин, способен да продолжи во животот по свој пат. Љубовта кон професијата кај мене се роди по завршувањето на гимназијата. По оформувањето на високото образование го зедев дневникот в раце и како професорка со учениците останав 35 години. Цел работен век. Вљубена во она што го работев, разбирајќи ги желбите и сфаќањата на младите, се радував кога гледав со каква љубов чекорат по сончевите патеки на литературата и ги пригнрнуваат убавините на нашиот милозвучен јазик. Нивниот свет беше и остана мој свет, па и денес со многумина од нив се среќавам со задоволство - се сеќава нашата соговорничка.

Паралелно со воспитно-образовната работа ја негуваа и љубовта кон пишаниот збор. Повеќе години сте член на Друштвото на писатели на Ма-

кедонија. Вашиот творечки опус се состои од дваесетина дела, претежно поезија за деца. Што ве поттикнува на таква авторска определба?

- Творењето за мене е мотив да се живее, да се наслика животот со збор. Така најдобро се изразувам себеси, ги обелоденувам моите чувства, согледби, спознавања и идеи и ги презентирам преку разни жанрови: поезија, романи и раскази, за деца и возрасни. Кога пишувам јас сум целосно концентрирана, расположена и одговорна. Особено кога пишувам за децата, зашто сум свесна дека тие од сè што им се нуди ја прифаќаат само уметничката литература, не сакаат гола дидактика. Тие ми се најголеми пријатели и најчеста инспирација. Затоа во книгите за нив е и дел од моето детство. Затоа досега најчесто пишував за нив, а така ќе биде и во иднина - нагласува писателката Арсова.

Творецот останува активен секогаш. За него нема пензионирање. Во пензија е само професорката Арсова. Се разделите од дневникот и од гри-



Творецот останува активен секогаш. За него нема пензионирање

ка мисла е нескротлива, а се смирува само кога ќе добие литературна форма за да биде вреднувана и јавно презентирана. Овој фестивал е мојата најголема љубов и радост. Неговото одржување секоја година напролет е празник на десетици ученици од основните училишта во нашата земја. Тие под грижата на своите наставници, кои заслужуваат искрени честитки, пишуваат за сè што ги инспирира. Така се создава детскиот свет на заедништво, хуманизација и незаборавни другарувања. Од тој творечки вртук бликнуваат и млади таленти што се наметнуваат со оригинални творечки објави. Тоа ни влева надеж мене и на моите вредни соработници дека овој фестивал во годините што идат ќе биде повидливо поддржан од Друштвото на писатели на Македонија и од општеството во целост - вели писателката Славка Арсова.